



Година IX, бр. 99, март 2006

ЕКОНОМИЈА БИЗНИС

СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Д-р Ѓорѓи Михајловски
ПАТ ДО НОРМАЛИЗАЦИЈА

Д-р Гордана Витанова
Татјана Талеска, дипл. Ек.
ПАЗАР НА ПАРИ II

Д-р Силвана Шиклеска-Пашовска
ДИВИДЕНДНИ ПОЛИТИКА И
ПОЛИТИКА НА ДИНАМИЧЕН
СТОПАНСКИ РАЗВИТОК II

М-р Наташа Несторовска
МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ЛИДЕРОТ ПРИ
ВОВЕДУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ

99

ISSN 1409-6781



9 771409 678008

**МИКРО
БИЗНИС КРЕДИТ**

- Без хипотека и залог
- Брза и лесна процедура
- Најниски месечни рати
- Без конкретна намена


СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Во овој број:

Д-р Ѓорѓи Михајловски	Сузана Макрешанска
ПАТ ДО НОРМАЛИЗАЦИЈА	ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА
6	ВО УЛОГА НА СТАБИЛИЗATOR IV
Д-р Гordana Vitanova	25
Татјана Талеска, дипл. ек.	
ПАЗАРНА ПАРИ II	ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕШНО
9	РАБОТЕЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНА
Д-р Силвана Шиклеска - Пашовска	БАНКА АДСКОПЛЕ
ДИВИДЕНДНАТА ПОЛИТИКА И	31
ПОЛИТИКАТА НА ДИНАМИЧЕН	
СТОПАНСКИ РАЗВИТОК II	ПРОМЕНите ВО СУПЕРВИЗИЈАТА
13	ВО БАНКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА
М-р Наташа Несторовска	ПОД ВЛИЈАНИЕ НА БАЗЕЛ II
МЕСТОТО И УЛОГАТА	БАЗЕЛ II СПОГОДБАТА II
НА ЛИДЕРОТ ПРИ	32
ВОВЕДУВАЊЕТО НА	
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ	Драги Аргировски
ПРОМЕНИ	СВЕТСКИ МОДЕЛИ НА ВОЗИЛА
18	35
Марина Мијовска	БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	37
23	СТАТИСТИЧКО КАТЧЕ
	40
	БИЗНИСОТ ОВОЈ МЕСЕЦ
	42

Издавач (Editor): "ЕУРО-МАК-КОМПАНИ" ДОО- СКОПЈЕ

Издавачки совет: д-р Глигор Бишиев (председател), Андреја Јосифовски, Доне Таневски, д-р Драголуб Арсовски, Катерина Даскалова, м-р Марјан Бојацес, м-р Најденко Пойоски, Ристо Гушков, д-р Рубинчо Заревски, д-р Тихомир Јовановски, Трајче Мукашев, Трифун Косиковски.

Редакција (Editorial): Проф. д-р Тихомир Јовановски, д-р Андријана Ристеска, д-р Анишона Ницифорова, д-р Брајислав Милошевиќ, Владимиќ Павлески, д-р Гордана Трајковска, д-р Гордана Витанова, д-р Гоце Петрески, Даницела Штилеринска, д-р Дејан Мицковиќ, д-р Димко Кокароски, Драги Арѓироски, м-р Златко Вејтеровски, м-р Зоран Јовановски, д-р Зоран Јолески, д-р Зорица Божиновска, д-р Иrena Кикеркова, д-р Јован Пејковски, д-р Катерина Илијеска, д-р Љубиќо Печијарески, Мира Тодорова, д-р Олга Градинска - Теменудова, м-р Петар Гошев, д-р Славица Роческа, д-р Софроние Миладиноски, д-р Таки Филип, д-р Тихомир Чеиреганов, д-р Трајко Славески, д-р Шабан Превала.

Главен и одговорен уредник (Editor in Chief): Проф. д-р Тихомир Јовановски

Секретар (Secretary): Цвейтанка Виларова

Техничко уредување (Computer and technical processing): Еуро-Мак-Компани, Скопје

Печати (Printed): "ВИНСЕНТ ГРАФИКА" - Скопје

Адреса на редакцијата (Publishers address): ул. Црвена оштитна б.б., 1000 Скопје

Телефон (Phone): 3211-915, 3211-864; **тел/факс (Phone/fax):** +389 (0)2/3119-218

Web: www.emc.com.mk **E-mail:** euromakcompany@hotmail.com

Единствен даночен број (ЕДБ): МК4030992257114

Жиро сметка (giro account): 300000001076348 Комерцијална банка Скопје

Девизна сметка: 40100-62016-1625730522-21808 Комерцијална банка Скопје

Годишна претплата: Денарска проплатеност 70 ЕУР, за европски земји 130 ЕУР, за прекуокеански земји 150 USD,

излус 5% ДДВ.

Списанието со одношува со повластена даночна стапка согласно членот 30 од Законот за данок на додадена вредност.

Носител на материјалните права е издавачот. Забрането е препечатување, копирање и умножување на написите или нивни делови без претходно обезбедена согласност од издавачот.

Погледнете изнесени во објавените статии се на авторите на текстовите и не секогаш ги искажуваат погледите и ставовите на Редакцијата на "Економија и бизнис"

ЗОРАН ТЕМЕЛКОВ



ПРОМЕННИТЕ ВО СУПЕРВИЗИЈАТА ВО БАНКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА ПОД ВЛИЈАНИЕ НА БАЗЕЛ I И БАЗЕЛ II СПОГОДБАТА II

3.1 Поголеми промени на 1988

Капитал Акорд

Последица од новите финансиски инструменти како и промените во финансиските пазари, е потребата за модификација на 1988 Basel стандардите (Cuneo, 2003). Поважни промени што може да се издвојат, според Jones и Spratt (2001) се следниве:

- Најпрвин поделбата помеѓу OECD и non-OECD земји членки е отс-

Figure 1: The three pillars of Basel II Accord

Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3
Minimum capital requirements to cover:	Supervisory review process of capital adequacy	Market discipline and disclosure
- Credit risk - Market risk - Operational risk	To ensure banks have good monitoring and management of risk processes	Requirements that allow capital adequacy to be compared across institutions

Source: Lastra (2004)

Table 1: Sovereign risk weights assigned

Sovereign creditworthiness	AAA to AA-	A+ to A-	BBB+ to BBB-	BB+ to B-	Under B-
Risk - Weights	0%	20%	50%	100%	150%

Source: Jones and Spratt (2001)

Table 2: Banks weights

External credit rating of banks	AAA to AA-	A+ to A-	BBB+ to BBB-	BB+ to B-	Below B-	Unrated
Risk - Weights	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Risk weights for short-term claims	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Source: Jones and Spratt (2001)

Table 3: Risk weights assigned to Corporations

Credit Assessment	AAA to AA-	A+ to A-	BBB+ to BB-	BB+ to B-	Below BB	Unrated
Risk - Weights	20%	50%	100%	150%	100%	

Source: Jones and Spratt (2001)

транета, што е показател за зголемената хармонизација на финансиските пазари.

- Проценката на кредитилитетот е уште една важна промена што ќе ја претрпи акордот од 1988 година. Со воведување на новите стандарди одговорноста за проценка на кредитилитетот ќе припадне на Надворешна Агенција за Оценување на Кредит Рейтинг (External Credit Assessment Agency, ECAI).
- Таканаречениот "владин под" во Basel I стандардите ги ограничува

банките и корпорациите да имаат кредитни рејтинг поголем од рејтингот на нивната влада. Со воведување на новите стандарди оваа ограничување е целосно отстрането.

- Исто така промени се направени и за опсегот на "ризичните кошници". Целта на оваа промена на опсегот со посебно имплементирање на диверсификацијата на ризикот во корпоративните побарувања. За таа цел 50% пондер е даден на средства со "A" рејтинг и 150% пондер на средства со "B" рејтинг.

4. Базел II стандарди (трите столба)

Според Jorg (2004) со имплементирање на Basel II Акордот, таканаречениот 'one-size-fits-all' систем за проценка на капиталната адекватност е напуштен со поставување на трите столба (pillars) на Basel II. Исто така Jorg (2004) и Coulombe et al (2000) дојдават дека главна цел на овие пилари е хармонизација на интернационалните стандарди и економската вредност на risk management. Во табелата што следи е прикажана структурата на новите Basel стандарди.

4.1 Pillar 1: Минимални Капитални Барања

Пилар 1 од новиот Basel Акорд се однесува на пресметувањето на минимални капитални барања. Според Basel I минималното капитално барања е 8% од капиталот наспрема ризично пондерираната актива. Basel II стандардите ја задржуваат класификацијата на капиталот (Coulombe et al, 2000; Lastra, 2004). Со новиот Basel II Акорд, изменени се направени врз методите за проценка на ризикот (Jones and Spratt, 2001; BCBS, 2003; Jorg, 2004). Исто така Jorg (2004) дојдава дека новите Basel стандарди овозможуваат зголемена

лексибилност за имплементирање на методи за проценување на ризикот. Под базел I, назначените ризични пондери а претставуваат ризичноста на кредитобарателот, од каде што произлегува создавањето на ризични профили на кредитобарателите, како што се: корпоративни, влади и банки (Jones and Spratt, 2001; Coulombe et al., 2000). Во продолжение Jones and Spratt (2001) истакнуваат дека алокацијата на ризичните пондери се разликува врз основа на членување во OECD и времето на доспевање на кредитот (краткорочно, долготочно).

Новите Базел стандарди стават во употреба нова структура (методи) за проценување на оперативниот ризик, каде што проценката на пазарниот ризик останува иста (Jones and Spratt, 2001).

Трите главни компоненти на минимални капитални барања презентирани од BCBS (2003) се: дефиниција на регулативен капитал, ризично пондерирана средства и минималниот кофициент од капитал/rizично пондерирана средства. Со цел да се пресмета капиталниот кофициент, вкупните ризично пондерирана средства ќе биде воспоставен со множење на капиталните барања за пазарен и оперативен ризик со 12.5, кое што претставува реципроитет од минималниот капитален кофициент од 8%. Нареден чекор е собирање на добиените резултати на сумата од ризично пондерираните средства добиени за кредитниот ризик¹ BCBS (2003).

Наредните три табели имаат за цел да ги презентираат ризичните пондери назначени за: банки, владини и корпоративни кредитобаратели со различен рејтинг. Имено од AAA како највисок рејтинг, до пондери назначени за кредитобаратели кои што не се рејтувани.

4.2 Pillar 2:

Супервизорски надзор на адекватноста на капиталот

Базелскиот Комитет укажува на постоењето на четири основни (функционални) принципи за супервизорски надзор (supervisory review) претставени во вториот пилар, подржани од су-

перизорски упатства (BCBS, 2003; Coulombe et al., 2000).

Првиот принцип дава до знаење дека сите банки треба да поседуваат систем кој ќе врши проценка на адекватноста на вкупниот банковски капитал наспроти нејзиниот ризичен профил. Исто така овој принцип ја наложува потребата за стратегија земајќи во предвид задржување на нивото на капитал (BCBS, 2003).

Додека првиот принцип ги претставува обврските на банката, вториот принцип се однесува на одговорностите на супервизорите. Имено, супервизорското тело ќе ги прегледува и оценува внатрешните проценувања и стратегии за капиталната адекватност, заедно со способноста на банките да го испитуваат и осигураат нивното исполнување на регулативни капитални кофициенти (BCBS, 2003). Во случаи каде што исходите од овие процедури се нездадовувачки, BCBS (2003) потен-

цира дека соодветни супервизорски мерки можат да бидат наложени од страна на супервизорите.

Третиот принцип потенцира дека почетна точка на супервизорите ќе биде дека банките ќе ги извршуваат нивните активности со суфицит на регулаторниот капитален кофициент над минимумот и исто така ќе имаат способност да ги обврзат банките да го одржуваат нивото на капиталот изнад овој минимум (BCBS, 2003).


Според BCBS (2003) четвртиот процес се однесува на супервизорските мерки. Имено супервизорите можат да побараат да се вмешаат во почетна фаза, со цел да спречат опаѓање на капиталот под минималното ниво потребено за задржување на ризичниот профил на банката. Исто така супервизорите се во состојба да побараат брзи и корективни мерки во случаи кога капиталот не е задржан или поново воспоставен (BCBS, 2003).

Table 4: Compliance Function

Objectives	<ul style="list-style-type: none"> Maintaining integrity Guarding reputation Adhering to regulations, laws and rules Meeting codes of conduct
Targets	<ul style="list-style-type: none"> Maintaining integrity Guarding reputation Adhering to regulations, laws and rules Meeting codes of conduct
Techniques	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Assessing Conducting risk assessment exercises Advising Reporting Training and educating Evaluating

Source: Wolfe and Edwards (2004)

Figure 2: Proposed structure of the new Basel Capital Accord



Source: Susnik (2001)

4.3 Pillar 3:

Пазарна Дисциплина

Целта на Базелскиот Комитет со воспоставување на третиот столб е да промовира пазарна дисциплина и истовремено да ги дополнни другите два столба (BCBS, 2003). Со воспоставување на третиот пилар учесниците на пазарот ќе имаат можност сами да оценаат круцијални информации кон што се однесуваат на "scope of application", капитал, изложеност на ризик, процеси за проценување на ризикот, и на капиталната адекватност на институцијата (BCBS). Оштите барања за објавување на информации се состојат од четири групи:

- Првата група е принципи за објавување, кои што потенцираат дека банката треба да поседува официјална (формална) политика за објавување на информации одобрена од бордот на директори.

Овој кодекс треба да се однесува на методот на банката за донесување одлуки кои што се однесуваат на тоа какви објавувања ќе бидат направени, и од што ќе се состои внатрешната контрола за процеси за објавување на информации (BCBS, 2003).

- Барања кои што земаат во предвид scope of application се претставени во втората група.
- Третата група се однесува на

објавување на капиталната адекватност.

- Четвртата група ги зема во предвид аспекти кои што имаат круцијална важност за проценување (оценување) на институциите од страна на учесниците во пазарот. Според BCBS (2003) овие аспекти ги вклучуваат различните ризици со кои што се соочуваат банките, како и методите за справување со истите (видете анекс 2 до анекс 4 за попрецизни информации во врска со квалитативните и квантитативните барања за објавување).

4.4 Казнени мерки и


исполнување на стандардите

Според Wolfe и Edwards (2004) и BCBS (2005) креирани се 11 општи принципи за исполнување на стандардите. Додатно тие потенцираат дека треба да постои внатрешен агент одговорен за имплементирање на принципите за исполнување на стандардите и чија задача е да го намалува ризикот за исполнување на стандардите. Наредната табела ги презентира основните елементи на функцијата за исполнување.

4.5 Дефинирање на ризици и методи за нивно проценување


Табелата што следи, го покажува начинот на кој е структуриран Базел II Акордот. Поточно, ризиците кои што се земаат во предвид во новиот Акорд, заедно со предложените методи за проценување на ризикот за оперативен ризик и кредитен ризик. За целта на пресметување на ризикот банките имаат две опширни (види слика 3) алтернативи, и тоа: преку апликација на стандардниот метод (подржан од надворешна рејтинг агенција) или внатрешен рејтинг системи (Estrella et al., 2000). Исто така од слика 3 може да се види дека предложените методи (пристапи) имаат различно ниво на софистицираност, почнувајќи од стандардниот со најниско ниво на софистицираност. Високата софистицираност на одредени методи се должи на фактот дека тие вклучуваат развивање на индивидуални рејтинг системи од страна на банката. Додека стандардниот метод се заснова на надворешна агенција (Estrella et al., 200; Mrak, 2003; Lowenton, 2003).

Figure 3: capital requirements approaches recognized within the Basle II framework.




Source: Lastra (2004)

Figure 4: Operational risk loss mechanism



Source: Lowenton (2003)

Figure 5: Operational Risk Poll (RMA)



Source: Lowenton (2003)